

## ИЗЈАСНУВАЊЕ

на кандидатите за ментор на втор циклус на студии  
во академската 2018/2019 година

Едногодишни / Двегодишни редовни студии ( да се потцрта)

Студиска програма: \_\_\_\_\_

Уписен рок: I / II (да се заокружи)

Број на пријава (интерен) \_\_\_\_\_

Презиме, средно име, име \_\_\_\_\_

Датум и место на раѓање \_\_\_\_\_

Адреса на живеење \_\_\_\_\_

Место на живеење \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Е-маил : \_\_\_\_\_

Предлог за ментор: \_\_\_\_\_

Потпис на менторот (претходна согласност): \_\_\_\_\_

Генерализиран наслов на магистерска тема: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Потпис на кандидатот

Скопје, \_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_